

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлука

1. Се прогласува Одлуката за сопствено учество – кофинансирање за набавка на дигитален апарат-мамограф.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

Бр.09-1669/1
07.10.2015 г.
М.Каменица

Градоначалник
д-р Дарко Митевски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на Општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 07.10.2015 година донесе:

О Д Л У К А
За сопствено учество (кофинансирање)

Член 1

Со оваа Одлука на Советот на Општина Македонска Каменица се одобрува сопствено учество на Општина Македонска Каменица за набавка на дигитален апарат-мамограф.

Член 2

По денесувањето на Одлуката Министерството за здравство ќе спроведе јавна набавка за доделување на договор за јавна набавка согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

Член 3

Општина Македонска Каменица за набавка на дигитален апарат - мамограф ќе учествува со парични средства во износ од 4.300.000,00 денари кои ќе се исплатат во рок од 60 дена од денот на испораката и инсталирањето на медицинската опрема и по доставување на фактура за плаќање од страна на економскиот оператор чија понуда ќе биде избрана за најповолна.

Член 4

Средствата од член 3 на оваа Одлука ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Македонска Каменица.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.

Бр.08-1670/1
07.10.2015 г.
М.Каменица

Совет на Општина М.Каменица
Претседател
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р